



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

830

2

Službeni vesnik SR

Makedonija

91001 Skopje

lah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Четврток, 23 февруари 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 10

ГОД. XL

Цена на овој број е 39 динари. – Претплатата за 1984 година изнесува 1.425 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

84.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за средствата на резервите, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 23 февруари 1984 година

П бр. 338
23 февруари 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ

Член 1

Во Законот за средствата на резервите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77 и 41/83) во член 5 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Работниците во основната организација можат да ги здружуваат средствата на резервите и во други организации на здружен труд со кои склучиле самоуправни спогодба за здружување на труд и средства, заради остварување на заеднички приход и заеднички доход.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

Член 2

Во член 6 по став 2 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои гласат:

„Ако работниците во основната организација одлучат преку жиро-сметката на работната организација во чиј состав е таа основна организација да го остваруваат вкупниот приход на основната организација и да располагаат со средствата со кои управуваат средствата на резервите на основната организација се држат на посебна сметка на работната организација кај службата на општественото книговодство, односно на жиро-сметката на работната организација.“

Со самоуправниот спогодба со која се уредуваат меѓусебните права, обврски и одговорности по основ на остварувањето на вкупниот приход на основните организации и располагањето со средствата со кои управуваат преку жиро-сметката на работната организација, се уредуваат и правата, обврските и одговорностите по основ на располагањето со средствата на резервите на посебна сметка на работната организација кај службата на општественото книговодство, односно на жиро-сметката на работната организација со тоа што користењето на средствата на резервите да се обезбеди во согласност со одредбата на став 1 од овој член.“

Член 3

Во член 7 став 1 процентот: „2,5%“, се заменува со процентот: „4%“

Во став 2 процентот: „1,5%“ се заменува со процентот: „2%“.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Ако основната организација одлучи да врши самостојна пресметка и да води посебно книговодство за погон, односно за друга работна единица во странство, доходот од ст. 1 и 3 на овој член таа основна организација го зголемува за разликата помеѓу доходот што го искажала во завршната сметка на погонот, односно на друга работна единица за претходната година и делот од тој доход што го внесла во својот вкупен приход по таа завршна сметка.“

Досегашните ст. 4, 5 и 6 стануваат ст. 5, 6 и 7.

Член 4

Во член 10 став 2 зборовите: „што им припаѓа на работниците на работната заедница за лични доходи и за заедничка потрошувачка“ се заменуваат со зборовите: „на работната заедница што е утврдено по завршната сметка“

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Основната организација може средствата на резервите, во согласност со самоуправниот спогодба, да ги користи за давање на привремена позајмица на работната заедница за исплата на аконтажите на личните доходи на работниците во работната заедница.“

Досегашниот став 4 станува став 5.

Член 5

По член 12 се додава нов член 12а, кој гласи:

„Член 12а

Средствата на резервите што се здружени во согласност со член 5 став 2 од овој закон се користат за намените и под условите утврдени во самоуправниот спогодба за здружување на трудот и средствата, во согласност со чл. 9 до 11 од овој закон.“

Член 6

Одредбите на член 3 од овој закон се применуваат и на завршната сметка за 1983 година.

Член 7

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

85.

Врз основа на член 60 став 1 од Законот за вршење на надворешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/81), на предлог од сојузниот секретар за надворешни работи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИТЕ СО ПОСЕБНО ТЕШКИ КЛИМАТСКИ И ДРУГИ УСЛОВИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат земјите со посебно тешки климатски и други услови поради кои на работниците и на раководителите во дипломатските и конзуларните претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во тие земји може да им се определи годишен одмор во траење до 60 дена, во согласност со самоуправниот општ акт на работната заедница на Сојузниот секретаријат за надворешни работи

Како земји со посебно тешки климатски и други услови, во смисла на став 1 од оваа точка, се сметаат: Народна Република Ангола, Народна Република Бангладеш, Социјалистичка Бурманска Унија, Централно-Африканска Република, Република Гана, Република Габон, Кооперативна Република Гвајана, Демократска Република Гвинеја, Република Индија, Република Индонезија, Република Ирак, Демократска Република Јемен, Народна Република Конго, Држава Кувајт, Малезија, Република Мали, Народна Република Мозамбик, Федерална Република Нигерија, Исламска Република Пакистан, Демократска Република Сомалија, Демократска Република Судан, Република Шри Ланка, Обединета Република Танзанија, Кралството Тајланд, Социјалистичка Република Виетнам и Република Заир.

2. Одредбата на точка 1 став 1 од оваа одлука се однесува и на работниците на работа во културно-информативните центри и во другите претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство кои вршат определени работи од делокругот на Сојузниот секретаријат за надворешни работи во земјите од таа точка.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 46
16 февруари 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с р

86.

Врз основа на член 8 став 6 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), на предлог од Народната банка на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ОСТВАРЕНИТЕ ДЕВИЗИ НА ДЕВИЗНАТА СМЕТКА ВО ДИНАРИ КАЈ ОВЛАСТЕНАТА БАНКА

1. Основните и други организации на здружен труд (во натамошниот текст: организациите на здружен труд) делот од остварените девизи со кои слободно располагаат, во согласност со одредбите на Законот за девизното

работење и кредитните односи со странство и со други прописи донесени врз основа на тој закон, можат да ги држат кај овластената банка на девизна сметка во динари

Како овластена банка од став 1 на оваа точка се смета овластената банка од член 17 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

2. Овластената банка, на барање од организацијата на здружен труд, може динарската противредност на девизите од точка 1 на оваа одлука, да ја води на девизната сметка во динари.

Динарите на девизната сметка од став 1 на оваа точка се пресметуваат и се водат по средниот курс, кој важи на денот на одобрувањето на тие динари на девизната сметка во динари.

3. Динарските плаќања во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и продажбата на средствата од девизната сметка во динари на овластената банка, се вршат со задолжување на девизната сметка во динари и со одобрување на организацијата на здружен труд на соодветен износ на динари преку жиро-сметката на овластената банка.

4. Средствата од девизните сметки во динари не можат да се пренесуваат на девизните сметки во девизи на организациите на здружен труд кај овластените банки.

5. Народната банка на Југославија, по потреба, ќе донесе техничко упатство за спроведување на одредбите од точ. 2 и 3 на оваа одлука.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 48
10 февруари 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с р

87.

Врз основа на член 50 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83) и член 39 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 42/82, 61/82 и 7/84), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУРСЕВИТЕ НА СТРАНСКИТЕ ВАЛУТИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ, НА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНЕНИЈА ЗА ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ПРИ УВОЗОТ И ИСКАЖУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА УВОЗ И ПЛАЌАЊЕ, КАКО И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТАТИСТИКАТА

1. Во Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основницата за пресметување на царината и на другите увозни давачки, на даночните олесненија за остварениот девизен прилив при увозот и искажување на правото на увоз и плаќање како и за погребите на статистиката („Службен лист на СФРЈ”, бр. 63/82, 3/83, 7/83 и 62/83), во точка 2 став 1 се менува и гласи:

„2. За определување на основницата за пресметување на даночните олесненија за остварениот девизен прилив при извозот, во конвертибилна валута, се зема продажниот курс на таа валута утврден на претпоследниот меѓубанкарски состанок на единствениот девизен пазар во месецот што му претходи на месецот во кој е остварен девизниот прилив.”

2 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 49
10 февруари 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

88.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за условите за купување на непреработено злато („Службен лист на СФРЈ“ бр 32/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКОВНИОТ КОНТИНГЕНТ ЗА ЗЛАТО ВО 1984 ГОДИНА

1 Стоковниот контингент до кој корисниците на злато можат во 1984 година да купуваат непреработено злато од производителите на злато во Југославија или во странство, се определува во количина од 8.349,7 килограми, и тоа

—во килограми—

- | | |
|---|---------|
| 1) за потребите на индустријата | 1.497,8 |
| 2) за потребите на преработка на злато во накит и други предмети од злато | 6.171 |
| 3) за забнотехнички цели | 680 |
| 4) за научни цели | 0,9 |

2. Распределба на стоковниот контингент определен со ова решение, за одделни групации на корисници на злато, вршат корисниците на злато договорно.

3. При распределбата на стоковниот контингент за количините од точка 1 одредби под 1 и 2 од ова решение на крајните корисници во рамките на Општото здружение за обоени метали на Југославија и Општото здружение на индустријата за преработка на метали на Југославија, критериум за распределба ќе биде учеството во извозот на конвертибилното подрачје.

За извршената распределба од став 1 на оваа точка општите здруженија ќе го известат Сојузниот секретаријат за финансии

4. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Е. п. бр. 47
16 февруари 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

89.

Врз основа на член 58 став 3 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/80), директорот на Сојузната управа за царини пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА НА РАБОТНИЦИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА

Член 1

Во Правилникот за службената облека на работниците на органите на царинската служба („Службен лист на

СФРЈ“, бр. 24/82 и 22/83) во член 10 ставот 2 се менува и гласи:

„На сакото, мантилот односно кошулата, од левата страна, на средината на горниот џеб се става амблем. Амблемот е емајлирана метална значка, која симболизира стилизиран факел, со големина 50 × 40 mm, изработен од легура CuZn 90 (томбак). Амблемот претставува свиткано знаме на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Знамето е од печен емајл. На белото поле на знамето, од обете страни на петокраката ѕвезда е напишан зборот „ЦАРИНА“, со кирилица и латиница. Над хоризонталниот дел на знамето, во полето вграмено со краците на знамето, е вконтонирана силуета на граничен камен од бел емајл, а на каменот е напишана кратенката „СФРЈ“ Над граничниот камен се наоѓа грбот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија потпрен на свитканите краишта на знамето. Под хоризонталниот дел на знамето се наоѓа празно поле во правоаголен облик обработено со плиток релјеф на легура, кој претставува основа на амблемот. На грбот на амблемот има држач од кожа за кој е прицврстен амблемот и се поставува на копчето од џебот“

Став 3 се брише

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

05/1 бр 3393/2-1983
31 јануари 1984 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за царини
Звонко Пошчиќ, с. р.

90.

Врз основа на член 82 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82 и 34/83), во согласност со Сојузниот извршен совет, Самоуправната интересна заедница на Босна и Херцеговина за економски односи со странство, Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство, Самоуправната интересна заедница на Србија за економски односи со странство, Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на Социјалистичка Република Словенија, Самоуправната интересна заедница на Хрватска за економски односи со странство, Самоуправната интересна заедница на Црна Гора за економски односи со странство, Самоуправната интересна заедница на Војводина за економски односи со странство и Самоуправната интересна заедница на Косово за економски односи со странство склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВОТО ЗА ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНИТЕ И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ

Член 1

На организациите на здружен труд и на други организации и заедници (во натамошниот текст: организациите на здружен труд), кои извезуваат стоки на домашно производство, како и на организациите на здружен труд кои вршат стопански услуги на странски лица, им се утврдува правото за враќање на царините и на другите увозни давачки и за враќање на придонесот од доходот и придонесот од личните доходи (без придонесот за здравствено и придонесот за инвалидско осигурување), под условите и на начинот што се пропишани со оваа самоуправна спогодба.

Член 2

Правата од оваа самоуправна спогодба ги остваруваат организациите на здружен труд кои девизите остварени со извоз на стоки и услуги ќе ги внесат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во пропишаниот рок.

Правата од оваа самоуправна спогодба можат да ги остварат и организациите на здружен труд на кои им е одобрено работење преку контокорентна сметка, односно на кои им е одобрено држање на девизи на девизни сметки во странство, како и организациите на здружен труд кои, во согласност со прописите, извозот на стоки и услуги ќе го наплатат со увоз на определени стоки и услуги и организациите на здружен труд на кои, во согласност со прописите, им е одобрено пребивање на допнувањето со побарување иако девизите не ги внесле во земјата

Член 3

Правата од оваа самоуправна спогодба се остваруваат ако наплатата е извршена во девизи што се предмет на купување и продажба на меѓубанкарските состојности на единствениот девизен пазар и во египетски пресметковен долар, пресметковна фунта, трстјанска лира, горичка лира, албански долар, индиска рупија, во девизи остварени по меѓудржавни аранжмани со земјите на СЕВ, и ако наплатата е извршена во динари наплатени од меѓународни организации што потекнуваат од котизација, односно од придонесот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на тие организации, во динари наплатени од девизните нерезидентати што можат да се трансферираат во странство и во динарски чекови на Народната банка на Југославија

Член 4

Под извезени стоки, во смисла на член 1 од оваа самоуправна спогодба, се подразбираат: стоките што при извозот се оцаринети и извезени во странство; стоките што при увозот се оцаринети, ставени под царински надзор и чекаат налог од купувачот за натамошно испраќање; стоките што се сместени во царински склад по налог на купувачот; стоките што се оштетени или уништени а вредноста е наплатена од домашен осигурувач во девизи и стоките што се вградени во објекти во Социјалистичка Федеративна Република Југославија по налог од странскиот нарачувач кој тие стоки ги платил во девизи

Член 5

Под стоки од домашно производство, во смисла на член 1 од оваа самоуправна спогодба се подразбираат стоки произведени во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како и индустриски отпадоци и нуспроизводи, освен старо железо, стари крпи, стара картија и кршено стакло.

Член 6

Под услуги, во смисла на член 1 од оваа самоуправна спогодба, се подразбираат услугите наведени во член 63 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ, бр. 15/77, 17/78 и 5/82), како и други стопански услуги што се вршат во прометот со странство, под услов организациите на здружен труд да се регистрирани за вршење на тие услуги, освен услугите на посредување во надворешно-трговскиот промет и услугите на застапување на странски фирми.

Под услуги, во смисла на член 1 од оваа самоуправна спогодба, се подразбираат: услуги на поправки извршени во Социјалистичка Федеративна Република Југославија по налог од странски нарачувач и наплатени во девизи, при што вградениот домашен материјал во производите на странскиот нарачувач има третман на стоки; услуги на облагородување што организациите на здружен труд ги

вршат во рамките на работите на посредување во надворешно-трговскиот промет, здравствени услуги извршени на странски лица во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, услуги извршени на објекти во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за сметка на странски нарачувач и услуги на економската и туристичката пропаганда

На девизниот прилив остварен со вршење на услугите од ст. 1 и 2 на овој член се применуваат стапките за враќање на царината и на другите давачки по групациите на дејностите на кои им припаѓаат организациите на здружен труд што ги вршеат тие услуги.

Член 7

Основица за остварување на правата од оваа самоуправна спогодба за извоз на стоки претставува динарската противвредност на девизите наплатени за извезените стоки, сведена на паритетот франко југословенска граница или франко Солун, односно ФОБ југословенска лука или ФОБ лука Солун (во натамошниот текст: југословенска граница).

Основица за остварување на правата од член 1 на оваа самоуправна спогодба за извршените услуги претставува динарската противвредност на девизите наплатени за извршените услуги, намалена за странските трошоци за (провизии на странските агенции, банкарски провизии во странство, трошоците за осигурување и сл.).

Динарската противвредност од ст. 1 и 2 на овој член се пресметува со примена на курсевите утврдени врз основа на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство

Член 8

Организациите на здружен труд кои со извоз на стоки и услуги ќе остварат девизи, имаат право на враќање на царината и на другите увозни давачки, како и право на враќање на придонесот од доходот и придонесот од личните доходи, освен придонесите за здравствено, инвалидско и пензиско осигурување, по стапките што се дадени во прилогот бр. 1.

Организациите на здружен труд кои се регистрирани за снабдување на странски бродови имаат право на враќање на царината и на другите увозни давачки по стапка од 0,39% и на враќање на придонесот од доходот и придонесот од личните доходи по стапка од 0,38% на девизниот прилив остварен со продажба на бродско-технички материјал потребен за тековното одржување на бродови (боја, клинци, детергенти и др.). Тие организации не можат да ги остварат правата од став 1 на овој член.

Право на враќање на царината и на другите увозни давачки според одредбите на овој член немаат организациите на здружен труд за девизниот прилив што ќе го остварат со извоз на стоки произведени од суровини и репродукционен материјал на кои при увозот не е платена царина според одредбата на член 7а од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ”, бр. 27/78 и 7/84).

Организациите на здружен труд кои ќе остварат девизи со извоз на стоки произведени во смисла на Одлуката за условите за увоз на суровини и друг репродукционен материјал заради производство на стоки за извоз што се наплатуваат во конвертибилни девизи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/82), покрај правото од став 1 на овој член, имаат право на зголемување на стапката за враќање на царината и на другите увозни давачки од тој став за 50%.

Член 9

Организациите на здружен труд кои со извоз на стоки ќе остварат девизи имаат право на враќање на дел од платената возарина во поморскиот, речниот, речно-поморскиот и воздушниот превоз според стапка од:

1) 20% од износот на платената возарина за превоз од југословенските луки или од луката Солун, односно од југословенските пристаништа до истоварните луки, или пристаништа и од југословенските аеродроми до странски аеродроми во земјите наведени во прилогот бр. 2;

2) 30% од износот на возарината за превоз од југословенските луки или од луката Солун до истоварните луки, односно од југословенските аеродроми до странски аеродроми, во земјите наведени во прилогот бр. 3;

3) 30% од износот на платената возарина за превоз на дневен и неделен политичко-информативен печат, книги, списанија, филмови и детски, младински и локални весници, при што не можат да се користат и правата според одредбите на точ. 1 и 2 од овој став.

Ако превозот се врши врз основа на транспортен документ за директен превоз на стоки од југословенска лука на натоварување односно од луката Солун до местото на испораката на стоките на купувачот во земјата наведена во прилогот бр. 4, враќање на дел од платената возарина ќе се врши и за делот од превозот на стоки извршен со друмски и железнички превозни средства, и тоа во висина од 20% ако стоките се извезуваат во земјите наведени во прилогот бр. 2, односно во височина од 30% ако стоките се извезуваат во земјите наведени во прилогот бр. 3.

Член 10

Организациите на здружен труд што остварените девизи со извоз на стоки во земјите во развој наведени во прилогот бр. 4 имаат право на враќање 30% од платената возарина во друмскиот, железничкиот, воздушниот, речниот, речно-поморскиот и поморскиот сообраќај, за превоз на стоки од југословенската граница до одредништето на купувачот, вклучувајќи го и директниот превоз на стоки врз основа на транспортен документ.

Правата од став 1 на овој член можат да ги користат организациите на здружен труд кои не го искористиле правото од член 9 на оваа самоуправна спогодба.

Под возарина, во смисла на член 9 став 1 од оваа самоуправна спогодба и став 1 на овој член, се подразбираат: надомест за продолжено време на натоварување и истоварување на стоки (прекустојница) надомест за затрупаност за луката (congestion surcharge), надомест за промена на цената на горивото (bunker adjustment factor) и надомест за промена на односите на валутата (currency adjustment factor).

Член 11

Организациите на здружен труд – членки на фондовите на агроиндустрискиот комплекс, кои со извоз на стоки од програмата за извоз на тие фондови ќе остварат девизи од член 3 на оваа самоуправна спогодба, имаат право на посебно враќање преку тие фондови и по правилата на тие фондови сразмерно на остварениот извоз, а од средствата што им ги отстапува Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство.

Посебното враќање од став 1 на овој член им се отстапува на фондовите во согласност со динамиката на остварување на девизниот прилив, и тоа на:

Реден број	Назив на фондот	Стапка
1	2	3
1	Фондот за унапредување на производството и пласманот на добиток и добиточни преработки	15,40
2	Фондот за унапредување на извозот на риби, рибини преработки и развојот на морското рибарство	24,24
3	Фондот за унапредување на производството и извозот на вина и други алкохолни пијачки	23,33

1	2	3	4	5
4	Фондот за унапредување на надворешно-трговскиот промет на тутун и тутунски преработки			8,71
5	Фондот за хмељ			11,32
6	Фондот за стимулирање на извозот на жита и преработки од жита			5,73
7	Фондот за овошје и зеленчук на Југославија			15,40
8	Фондот за унапредување на производството и пласманот на производи од индустријата на шеќер на Југославија			10,22

Организациите на здружен труд членки на Фондот ги користат правата од точка 4 став 2 на овој член по постигањето на согласност за критериумите на распределба меѓу членките на Фондот и СОЗТ Југотутун – Скопје.

Организациите на здружен труд – членки на фондовите од агроиндустрискиот комплекс, кои ќе остварат девизи од член 3 на оваа самоуправна спогодба по основ на извоз на стоки и услуги преку Сојузната дирекција за резерви на производи со посебна намена, ги остваруваат правата од Самоуправната спогодба преку тие фондови и по правилата на тие фондови.

Член 12

Правата од оваа самоуправна спогодба ги имаат и организациите на здружен труд кои ќе остварат девизи со извоз на стоки според одредбите на Одлуката за компензациони работи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/82) и Одлуката за извоз и увоз на стоки во рамките на определени меѓународни саемски компензациони работи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 40/77).

Член 13

Правата од оваа самоуправна спогодба ги имаат и организациите на здружен труд кои со извоз на стоки ќе остварат конвертибилни девизи согласно со точка 7 од Одлуката за работите на посредување во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/77 и 56/82).

Член 14

Авто-мото сојузот на Југославија има право на враќање на давачките по стапка од 14,61% од динарската противвредност на боновите за бензин и дизел-гориво продадени во странство и на граничните премини за девизите со попуст од 10%.

Корисници на боновите од став 1 на овој член можат да бидат странски лица, како и граѓани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со престој во странство кога користат патничко возило, јахта или моторен чамец со странска регистрација или изнајмново патничко возило (rent a car), јахта или моторен чамец.

Основица за утврдување на правото од одредбата на став 1 од овој член претставува динарската противвредност на девизите остварени со продажба на бонови, а по куповниот курс за ефективни странски пари што важи на денот кога е остварен девизниот прилив.

Авто-мото сојузот на Југославија може да го користи правото по став 1 од овој член ако од средствата што ќе ги добие по основ на одредбата од тој став обезбеди 2,5% за печатарските трошоци и за организирање продажбата на бонови и 1% за покритие на трошоците за помош на патничката и ако продажната цена на бензинските бонови ја утврди врз основа на куповниот курс за ефективната

странска валута утврден на претпоследниот состанок на единствениот девизен пазар во месецот што му претходи на месецот за кој се утврдува продажната цена на тие понови.

Член 15

Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, на предлог од Стопанската комора на Југославија, ќе врши поттикнување на унапредувањето на стопанската пропаганда, а на предлог од Туристичкиот сојуз на Југославија и Општото здружение на туристичкото стопанство на Југославија поттикнување на унапредувањето на туристичката пропаганда во странство.

Поттикнувањето на унапредувањето на економската и туристичката пропаганда од одредбата на став 1 од овој член се врши во рамките на усвоените програми, а врз основа на склучените самоуправни спогодби.

Средствата за економска пропаганда се утврдуваат врз основа на прифатената програма, најмногу до износот што се добива со примена на процентот на номиналниот зголемување на вкупните средства за враќање и поттикнување во тековната година во однос на претходната година. Средствата за туристичка пропаганда во тековната година се утврдуваат врз основа на прифатената програма за туристичка пропаганда, а најмногу до 1% од остварениот девизен прилив по основ на извозот на туристички услуги во претходната година.

Член 16

Народната банка на Југославија и Службата на општественото книговодство на Југославија ќе водат евиденција за користењето на средствата наменети за враќање на царината и на другите увозни давачки и податоците од таа евиденција ќе ги доставуваат на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство и на самоуправните интересни заедници за економски односи со странство на републиките и автономните покраини.

Народната банка на Југославија односно Службата на општественото книговодство на Југославија го утврдува начинот на водење на евиденцијата од став 1 на овој член и ја пропишува документацијата за остварување на правото од овој член.

Член 17

Барањето за остварување на правата од оваа самоуправни спогодба организациите на здружен труд го поднесуваат до народната банка надлежна според седиштето на организацијата на здружен труд која извезла стоки, односно според седиштето на организацијата на здружен труд која извршила сопствена услуга.

Организациите на здружен труд се должни барањето од став 1 на овој член да го поднесат во рок од 90 дена од денот на остварениот девизен прилив по извршениот извоз односно од денот на извршениот извоз на стоки и услуги, ако девизниот прилив е остварен пред денот на извозот.

Член 18

Барање за остварување на правата од оваа самоуправни спогодба за извршени здравствени услуги може да поднесе и соодветна самоуправни интересна заедница ако за тоа ја овласти давателот на здравствената услуга.

Член 19

За работите од долгорочната производствена кооперација со странство, рокот од член 17 став 2 на оваа самоуправни спогодба почнува да тече од денот на извршениот увоз со кој се плаќа извозот по таа кооперација, а за работите за кои се врши пребивање на долгување со побарување и работите за кои, согласно со одобрението на надлежната народна банка, извозот се наплатава со размена на документи - од денот на донесувањето на решение за тоа.

Ако наплата е договорена со примена на лизгавна скала, како и во други случаи во кои е наплатен износ поголем од договорениот, рокот од член 17 на оваа самоуправни спогодба почнува да тече од денот на наплата, врз основа на документот за втасување на повеќе наплатениот износ.

Член 20

Надлежната народна банка може, врз основа на барањата и поднесените докази, да го продолжи рокот од член 17 став 2 на оваа самоуправни спогодба, според критериумите што ќе ги пропише Народната банка на Југославија.

Член 21

Ако надлежната народна банка утврди неправилности во поднесеното барање и во документацијата, ќе го повика подносителот на барањето тие неправилности да ги отстрани во определениот рок, кој не може да биде подолг од 60 дена.

Надлежната народна банка со решение ќе го отфрли барањето ако врз основа на поднесената документација утврди дека организацијата на здружен труд не ги исполнила условите за остварување на правата од оваа самоуправни спогодба.

Против решението од став 2 на овој член и на член 20 од оваа самоуправни спогодба може да се изјави жалба до Народната банка на Југославија.

Член 22

Народната банка на Југославија врши контрола над спроведувањето на одредбите од оваа самоуправни спогодба и ја обезбедува нејзината единствена примена.

Член 23

Толкување на одредбите од оваа самоуправни спогодба дава Собранието на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство.

Член 24

Прилозите бр. 1 до 4 се отпечатени кон оваа самоуправни спогодба и претставуваат нејзин составен дел.

Член 25

Одредбите од оваа самоуправни спогодба се однесуваат на девизните приливи остварени од денот на нејзиното влегување во сила.

Член 26

Оваа самоуправни спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Белград, 13 јануари 1984 година

Прилог бр. 1

СТАПКИ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ И СТАПКИ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ И НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД (БЕЗ ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ПРИДОНЕСОТ ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ)

Реден број	Стопанска дејност	Шифра на дејноста	Стапка за враќање на	
			царина и увозна давачка	придонес
1	2	3	4	5
1.	Електростопанство	01010	1,33	1,07

1.	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2.	Производство на јаглен	01020	1,95	2,29					
3.	Преработка на јаглен	01030	2,04	0,46					
4.	Производство на сурова нафта	01041	4,36	1,34					
5.	Производство на земјен гас	01042	6,44	3,25					
6.	Производство на нафтени деривати	01050	1,21	0,35					
7.	Производство на железна руда	01060	1,56	1,75					
8.	Производство на железо и челик	01071	2,30	0,47					
9.	Производство на феролегури	01072	2,58	0,96					
10.	Производство на руди и концентрати на бакар	01081	2,23	1,10					
11.	Производство на руди и концентрати на олово и цинк	01082	1,87	2,81					
12.	Производство на боксит	01083	1,63	1,97					
13.	Производство на руди и концентрати на обоени метали	01089	2,02	3,31					
14.	Производство на бакар	01091	1,69	0,27					
15.	Производство на олово	01092	0,96	0,48					
16.	Производство на цинк	01093	1,81	0,49					
17.	Производство на глиница и алуминиум	01094	5,46	0,67					
18.	Производство на други обоени метали	01099	2,67	2,03					
19.	Преработка на алуминиум	01101	3,35	0,90					
20.	Преработка на бакар и на други обоени метали	01109	1,73	0,81					
21.	Производство на неметални минерали (без соли)	01111	2,15	2,62					
22.	Производство на сол	01112	1,66	1,81					
23.	Производство на стакло	01121	2,30	1,69					
24.	Производство на огноотпорен материјал	01122	2,20	1,54					
25.	Производство на порцелан и керамика	01123	3,81	2,10					
26.	Преработка на други неметални минерали	01129	2,04	1,92					
27.	Производство на метален репродукционен материјал	01131	0,92	1,83					
28.	Производство на метални градежни и други конструкции	01132	1,54	1,59					
29.	Производство на стоки за широка потрошувачка и на други метални производи	01139	7,32	1,84					
30.	Производство на машини и уреди (без електрични и земјоделски)	01141	2,47	1,70					
31.	Производство на земјоделски машини	01142	3,68	1,51					
32.	Производство на опрема за професионални и научни цели, на мерни и контролни инструменти и уреди за автоматизација на управувањето (освен од групата 0117)	01143					1,25		1,82
					33.	Производство и поправка на шински возила	01151	1,55	1,86
					34.	Производство на друмски возила	01152	4,86	1,04
					35.	Производство на други сообраќајни средства	01159	2,70	2,12
					36.	Бродоградба	01160	4,69	1,33
					37.	Производство на електрични машини и уреди	01171	5,18	1,69
					38.	Производство на електронски и телекомуникациони уреди	01172	3,87	1,66
					39.	Производство на кабли и проводници	01173	2,77	0,91
					40.	Производство на електрични апарати за домаќинство	01174	4,88	0,94
					41.	Производство на други електротехнички производи	01179	4,74	2,10
					42.	Производство на хемикалии (освен за земјоделството)	01181	3,99	1,10
					43.	Производство на хемикалии за земјоделството	01182	4,81	0,81
					44.	Производство на хемиски влакна и пластични маси	01183	2,79	1,12
					45.	Производство на лекови и фармацевтски производи	01191	4,17	1,00
					46.	Производство на средства за миене и козметички препарати	01192	2,94	0,90
					47.	Производство на бои и лакови	01193	4,39	1,06
					48.	Преработка на пластични маси	01194	4,24	1,31
					49.	Производство на други хемиски производи	01199	12,31	1,16
					50.	Производство на камен, чакал и песок	01200	0,48	2,15
					51.	Производство на вар и гипс	01211	0,77	2,32
					52.	Производство на цемент	01212	4,22	0,94
					53.	Производство на тули и керамики	01213	0,77	2,51
					54.	Производство на градежни префабрикати и битуменски производи	01214	0,66	1,54
					55.	Производство на режана граѓа и плочи	01220	1,39	1,43

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
56.	Производство на мебел од дрво	01231	1,53	1,67	85.	Производство на разновидни производи	01390	5,88	1,85
57.	Производство на други финални производи од дрво	01232	2,01	1,63	86.	Пољодејство	02011	0,47	1,94
58.	Производство на целулоза и хартија	01241	5,14	1,02	87.	Овощарство	02012	0,64	1,63
59.	Преработка на хартија	01242	1,91	1,21	88.	Лозарство	02013	0,63	1,79
60.	Производство на влакна, предиво и конец	01251	3,31	1,34	89.	Сточарство	02014	0,17	0,79
61.	Производство на ткаенини	01252	2,41	1,45	90.	Земјоделски услуги	02020	0,39	0,73
62.	Производство на трикотажни предмети	01261	1,04	1,86	91.	Рибарство	02030	2,09	1,70
63.	Производство на текстилна конфекција	01262	2,68	1,81	92.	Шумарство	03000	0,28	2,96
64.	Производство на други текстилни производи	01269	13,67	1,40	93.	Водостопанство	04000	1,35	2,74
65.	Производство на кожа и крзно	01270	4,24	1,19	94.	Високоградба	05010	0,18	1,68
66.	Производство на кожени обувки	01281	2,23	1,35	95.	Нискоградба и хидроградба	05020	0,77	1,83
67.	Производство на кожена галантерија	01282	2,43	1,86	96.	Инсталациони и завршни работи во градежништвото	05030	0,24	2,03
68.	Производство на кожена и крзена конфекција	01283	1,55	1,61	97.	Железнички сообраќај	06110	1,59	2,39
69.	Преработка на каучук	01290	4,99	1,20	98.	Поморски сообраќај	06020	0,42	0,94
70.	Мелење и лупење на жита	01301	0,44	0,88	99.	Речен сообраќај	06030	0,49	2,13
71.	Производство на леб и тестенини	01302	0,58	1,46	100.	Воздушен сообраќај	06040	0,96	1,33
72.	Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук	01303	0,86	1,10	101.	Друмски сообраќај	06050	0,75	2,61
73.	Преработка и конзервирање на месо и риба	01304	1,05	0,57	102.	Градски сообраќај	06060	0,84	2,59
74.	Преработка и конзервирање на млеко	01305	0,72	0,68	103.	Цевоводен транспорт	06070	7,10	1,20
75.	Производство на шеќер	01306	3,44	0,95	104.	Претоварни услуги	06080	0,60	1,65
76.	Производство на кондиторски производи	01307	2,28	0,98	105.	ПТТ услуги	06090	0,20	2,73
77.	Производство на растителни масла и масти	01308	2,66	0,51	106.	Трговија	07000	0,39	0,38
78.	Производство на други прехранбени производи (без добиточна храна)	01309	6,92	0,61	107.	Угостителство и туризам	08000	0,15	1,74
79.	Производство на алкохол од растително потекло и алкохолни пијачки	01311	0,90	0,91	108.	Занаетчиство и лични услуги	09000	0,22	2,03
80.	Производство на безалкохолни пијачки	01312	2,59	1,56	109.	Станбено-комунални дејности и уредување на населби и простори	10000	0,34	2,45
81.	Производство на добиточна храна	01320	2,25	0,34	110.	Финансиски, технички и деловни услуги	11000	0,35	1,52
82.	Производство на ферментиран тутун	01331	0,23	1,28	111.	Образование, наука, култура и информирање	12000	0,34	3,87
83.	Преработка на тутун	01332	3,10	0,97	112.	Здравствена и социјална заштита	13000	0,19	3,38
84.	Графичка дејност	01340	3,22	2,06	113.	Општествено-политички заедници, самоуправни интресни заедници и општествено-политички организации (без ЈНА и воени пошти и Сојузната дирекција)*	14001		
					114.	ЈНА и воена пошта*	14002		
					115.	Сојузна дирекција за резерви и промет на производи со посебна намена*	14003		

* За извоз на стоки и услуги во рамките на стопанските дејности наведени под 113, 114 и 115 се применуваат стапките за враќање на онаа стопанска дејност на која производот или услугата ѝ припаѓа.

Прилог бр. 2

СПИСОК

НА ЗЕМЈИТЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПЛАТЕНАТА
ВОЗАРИНА ОД 20%

Земјите на атланскиот брег на Северна Америка, Средна Америка и Јужна Америка, земјите на Западна Африка, земјите во развој во подрачјето на Средоземно море (АР Египет, Либија, Тунис, Алжир, Мароко, Кипар, Либан, Турција и Сирија), како и скандинавските земји (Финска, Шведска, Норвешка и Исланд) и земјите на Западна Европа и Малта.

Прилог број 3

СПИСОК

НА ЗЕМЈИТЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПЛАТЕНАТА
ВОЗАРИНА ОД 30%

Земјите на пацифичкиот брег на Северна Америка, Средна Америка и Јужна Америка, земјите на Источна Африка и Азија, како и Јапонија, Австралија и Нови Зеланд.

Прилог бр. 4

СПИСОК

НА ПРЕКУМОРСКИТЕ ЗЕМЈИ ВО РАЗВОЈ И ЗЕМЈИТЕ
ШТО СЕ ИЗЕДНАЧЕНИ СО ПРЕКУМОРСКИТЕ ЗЕМЈИ
ВО РАЗВОЈ

I. Прекуморски земји во развој

1. Република Авганистан
2. Демократска Народна Република Алжир
3. Народна Република Ангола
4. Република Аргентина
5. Бахамас
6. Држава Бахреин
7. Народна Република Бангладеш
8. Барбадос
9. Народна Република Бенин
10. Република Боцвана
11. Република Боливија
12. Федеративна Република Бразил
13. Обединета Социјалистичка Република Бурма
14. Република Бурунди
15. Бутан
16. Република Венецуела
17. Социјалистичка Република Виетнам
18. Република Горна Волта
19. Република Габон
20. Гамбија
21. Република Гана
22. Гвајана
23. Гватемала
24. Република Гвинеја
25. Република Гвинеја Бисао
26. Гренада

27. Доминика
28. Доминиканска Република
29. Арапска Република Египет
30. Република Еквадор
31. Екваторијална Гвинеја
32. Социјалистичка Етиопија
33. Република Заир
34. Република Замбија
35. Република Зимбабве
36. Република Зеленогорски Острови
37. Република Индија
38. Република Индонезија
39. Исламска Република Иран
40. Република Ирак
41. Јамајка
42. Арапска Република Јемен
43. Народна Демократска Република Јемен
44. Хашемитско Кралство Јордан
45. Обединета Република Камерун
46. Демократска Кампучија
47. Држава Катар
48. Република Кенија
49. Република Кипар
50. Република Колумбија
51. Народна Република Конго
52. Република Комори
53. Народна Демократска Република Кореја
54. Република Кореја
55. Република Костарика
56. Република Куба
57. Држава Кувајт
58. Народна Демократска Република Лаос
59. Република Либан
60. Република Либерија
61. Социјалистичка Народна Либиска Арапска
Цамахирија
62. Кралството Лесото
63. Демократска Република Мадагаскар
64. Република Малави
65. Република Малдиви
66. Федерација на Малезија
67. Република Мали
68. Држава Малта
69. Кралството Мароко
70. Исламска Република Мавританија
71. Маврициус
72. Обединети Држави на Мексико
73. Народна Република Мозамбик
74. Кралството Непал
75. Република Нигер
76. Сојузна Република Нигерија
77. Република Никарагва
78. Република Брегот на Слоновата коска
79. Султанат Оман
80. Палестинска Ослободителна Организација – Област
на Газа
81. Исламска Република Пакистан
82. Република Панама
83. Папуа Нова Гвинеја
84. Република Парагвај

85. Република Перу
86. Република Руанда
87. Република Салвадор
88. Независна Западна Самоа
89. Демократска Република Сао Томе и Принципе
90. Кралството Саудиска Арабија
91. Кралството на Нгвуана (Свазиленд)
92. Света Луција
93. Република Сенегал
94. Република Сејшели
95. Република Сиера Леоне
96. Република Сингапур
97. Сириска Арапска Република
98. Соломонски Острови
99. Демократска Република Сомалија
100. Демократска Република Судан
101. Република Суринам
102. Кралството Тајланд
103. Обединета Република Танзанија
104. Република Того
105. Тонга
106. Република Тринидад и Тобаго
107. Република Тунис
108. Република Уганда
109. Обединети Арапски Емирати
110. Источна Република Уругвај
111. Република Филипини
112. Фиџи
113. Република Хаити
114. Република Хондурас
115. Централна Африканска Република
116. Република Чад
117. Република Чиле
118. Република Цибути
119. Демократска Република Шри Ланка

II. земји што се изедначени со прекуморските земји во развој

1. Народна Република Кина
2. Народна Република Албанија
3. Турција
4. Португалија

САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЈА СКЛУЧУВААТ

Самоуправната интересна заедница на Босна и Херцеговина за економски односи со странство Емин Дукатар, с. р.	Самоуправната интересна заедница на Црна Гора за економски односи со странство Бајо Батричевиќ, с. р.
Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство Љубомир Исјаноски, с. р.	Самоуправната интересна заедница на Хрватска за економски односи со странство Виктор Мартини, с. р.

Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на Социјалистичка Република Словенија
Владо Содин, с. р.

Самоуправната интересна заедница на Србија за економски односи со странство
Станиша Урошевиќ, с. р.

Самоуправната интересна заедница на Војводина за економски односи со странство
Симеон Рамач, с. р.

Самоуправната интересна заедница на Косово за економски односи со странство
Новица Меденица, с. р.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА

I

Се отповикува
Душан Поповски од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Франција.

II

Се назначува
Борис Шнудерл, делегат во Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Франција.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 3
26 јануари 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ**

За помошник на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање се назначува Агим Коши, директор на Работната организација Косоводрво-комерц во Приштина.

С.п.п.бр.96
2 февруари 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ**

За советник на сојузниот секретар за финансии се назначува м-р Андреј Долиншек, потсекретар во Извршниот совет на Собранието на СР Словенија.

С.п.п.бр. 97
2 февруари 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ**

Се разрешува од должноста помошник на сојузниот секретар за информации Мугбил Јакиќ, со 8 февруари 1984 година, поради истекот на времето на кое е назначен.

Именуваниот се става на располагање, во смисла на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

С. п. п. бр. 98
2 февруари 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна
84. Закон за измени и дополненија на Законот за средствата на резервите — — — — —	395
85. Одлука за утврдување на земјите со посебно тешки климатски и други услови — — — — —	396
86. Одлука за условите и начинот на водење на остварените девизи на девизната сметка во динари кај овластената банка — — — — —	396
87. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основницата за пресметување на царината и на другите увозни давачки, на даночните олесненија за остварениот девизен прилив при увозот и искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката — — — — —	396
88. Решение за определување на стоковниот контингент за злато во 1984 година — — — — —	397
89. Правилник за измена на Правилникот за службената облека на работниците на органите на царинската служба — — — — —	397
90. Самоуправна спогодба за утврдување на правото на враќање на царините и на другите увозни давачки — — — — —	397
Укази — — — — —	404
Назначувања и разрешувања — — — — —	405

